

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002) и член 19 од Статутот на Општина М.Каменица (“Службен гласник на Општина М.Каменица” бр.20/2019 и 38/20), Претседателот на Советот на ЕЛС Македонска Каменица донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на XLIII (43^{та}) седница на Советот на ЕЛС Македонска Каменица

Седницата ќе се одржи он-лајн преку апликацијата ZOOM на ден 09.04.2021 година со почеток во 11:00 часот со следниот:

Дневен ред

-Усвојување на предлог- записник од 42^{та} седница на Советот на општина Македонска Каменица

- 1.Предлог-Правилник за правото на користење, начинот и висината на одредување на еднократна парична помош.
- 2.Предлог-Правилник за остварување на еднократна парична помош за еднородителски семејства, деца без родители и семејства на самохрани родители.
- 3.Предлог-Одлука за определување на крајбрежниот појас на водотеци во плански опфат на ДУП на Македонска Каменица за блок 8.
- 4.Предлог-Одлука за давање согласност за кофинансирање.
- 5.Предлог-Одлука за усвојување на Извештај за работењето на ТППЕ Македонска Каменица за периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година.
6. Предлог-Одлука за усвојување на Локален Акционен План за родова рамноправност на општина Македонска Каменица за периодот 2021-2022 година.
- 7.Предлог-Одлука за усвојување на Самоевалуација и нацрт извештај од извршена самоевалуација за период учебна 2018/2020 година во СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица.
- 8.Предлог-Одлука за усвојување на Годишен извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Источен плански регион 2015-2019 година (која се применуваше и во 2020 година) за 2020 година.
- 9.Предлог-Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански регион за 2020 година.
10. Предлог- Одлука за утврдување на распоред на советници за склучување на брак за 2021 година.
- 11.Предлог- Одлука за доделување на парична помош на ЗГ „ОБНОВА ГЛОБАЛ“ Струмица.
- 12.Предлог-Одлука за доделување на парична средства на Црвен крст на РСМ Општинска организација Делчево.
- 13.Предлог-Решение за разрешување и именување на член на Училишен одбор во ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица.
- 14.Разно.

Совет на општина М.Каменица
Претседател
Иван Кузмановски